

Оваа книшка е преведена на следните јазици:

- Африкански
- Арапски
- Кинески, упростен
- Кинески, традиционален
- Хрватски
- Холандски
- Француски
- Германски
- Грчки
- Хинди
- Индонезиски
- Италијански
- Македонски
- Малезиски
- Полски
- Пунџаби
- Српски
- Шпански
- Тагалог (филипински)
- Виетнамски

Ве молиме посетете го Healthy WA за да ги симнете преведените книшки:
www.health.wa.gov.au



Преведувачка служба – ве молиме побарајте преведувач ако ви треба помош за да зборувате со здравствената служба на вашиот јазик.

Однапред планирана нега
Телефон за поддршка

9222 2300

acp@health.wa.gov.au
www.health.wa.gov.au/advancecareplanning

информации • совети • информативни материјали • учење преку интернет



Овој документ на барање може да се добие и во други форми за лице со онеспособеност.

Produced by WA Cancer and Palliative Care Network
© Department of Health 2017

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the *Copyright Act 1968*, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.

healthywa.wa.gov.au




Government of Western Australia
Department of Health

Macedonian

Однапред планирна нега

Планирање на вашата здравствена нега



Ако многу се разболите или тешко се повредите, кој ќе помогне во донесувањето одлуки за вашата нега?

подобро здравје • подобра нега • подобра вредност

WCP-013363 OCT-17

Однапред планирана нега

Што е тоа однапред планирана нега?

Однапред планираната нега се однесува на планирањето за вашата идна здравствена нега. Наменета е за луѓе на возраст од 18 и повеќе години. Оваа постапка од три чекори ќе ви помогне да одлучите што да прашате, кого да прашате и како да го ставите вашиот план во дејство.

1. Прашајте



Прашајте за:

- вашите можности за здравствена нега
- што може да ви се случи во иднина
- каде може да појдете за повеќе информации
- со кого може да разговарате.

Запомнете

Ако ви треба преведувач, може да го побарате.

Однапред

2. Разговарајте




Може да разговарате со:

- партнерот/семејството/пријателите
- лекар
- здравствени работници
- духовен водач или советник
- мрежа за поддршка во заедницата
- трајно назначениот старател* (ако го имате).

* Трајно назначен старател (Enduring Guardian) е лице што може да го назначите да донесува лични одлуки, одлуки во врска со начинот на живот и со лекувањето место вас кога вие веќе не можете да го правите тоа.

планирана

3. Ставете во дејство



Можете:

- да им кажете на другите што ви е важно вам
- да разговарате постојано
- да го ставите во писмена форма
 - Однапред дадено напатствие за здравјето (Advance Health Directive)
 - Трајно овластување за старателство (Enduring Power of Guardianship)
 - Однапред направен план за нега.

нега